



Свој придонес во борбата за слободна и демократска Грција дале и двајцата браќа Гапковски, кои од почетокот па сè до неуспешното завршување на Граѓанската војна и крахот на ДАГ, биле во првите борбени линии на фронтот.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Во Граѓанската војна во Грција се истакнале и браќата Зисо и Јане Гапковски. Во војната се вклучиле во 1946 година, а како активисти на Де-



ЗИСО ГАПКОВСКИ СО ДРУГАРКАТА ЦАНА, 1945 ГОДИНА

колку пати шкрапал со пиштолот за да го убие, но не бил испукан ниеден куршум. Командантот го фрлил пиштолот на земја и рекол: "Еве какво старо оружје ни дава американскиот претседател Труман". Потоа заробените војници со камион ги однеле во затворот во Атина, каде Воениот суд итно ги осудил на смрт.

Во тоа време, како што раскажува Зисо, неговиот братучед Панајоти Димитропулос, командир на солунската полициска станица, купил весник, го однел дома, ѝ го прочитал на мајка му и ѝ рекол: "Твојот внук Јане, заедно со други триесеттина војници, е осуден на смрт". Таа, пак, ги советувала своите два сина, Панајоти и Зисо Димитропулос, да одат кај кралицата Фредерика, бидејќи таа и нејзиниот сопруг, кралот Петар, биле добри пријатели со нивниот татко, кој во времето на Метаксас, од страна на кралот бил поставен за началник на грчката царинска полиција. Панајоти и Зисо со авион отпатувале кај кралицата Фредерика во Атина за да ја замолат да

КРАЛИЦАТА ФРЕДЕРИКА ПОМИЛУВА 36 ЗАРОБЕНИ ПАРТИЗАНИ

мократската армија на Грција се бореле на Грамос.

Јане Гапковски е роден во 1929 година во село В'мбел, Костурско. Бил водник на четата "Самботер". Јане живее во Грција, а за неговото, но и за своето учество во борбите, раскажува брат му Зисо.

"Во јули и во август 1949 година се водеше жестока борба меѓу грчките фашисти и нашата војска, која ги нападна непријателите. Борбата се водеше ноќе, а бидејќи времето беше врнежливо не можевме да видиме кој со кого се бори. И од двете страни имаше големи загуби. Непријателот употреби специјални единици наречени 'Лок'. Непријателите како пијани, со бомби се нафрлија на бункерите, војските се помешаа, а монархофашистите користеа батерии за осветлување, така што полесно нè откриваа и ни нанесоа големи загуби", се потсетува Зисо.

Тој ја прераскажува и случката кога 36 војници биле заробени од грчкиот непријател. Грчкиот командант ги прашал заробените војници кој им е главен командант на војската. Сите молчеле, само една партизанка извикала: "Командант ни е најдолгиот двометражен Јане". Тогаш командантот го извадил пиштолот и го вперил во Јаневата уста. Не-



ФОТОГРАФИЈАТА Е ОД 15.3.1945 ГОДИНА

го ослободи Јане од смртната казна. Кралицата Фредерика му ја исполнила желбата на Панајоти. Таа им дала еден автомобил за да одат до затворот и да го видат Јане. Со друг автомобил кој се движел низ Атина кралскиот службеник извикувал: "Кралицата Фредерика ги помилува 36-те партизански заробеници, кои Грците ги нарекувале 'Симоритес'". Ослободените партизани биле однесени на едно островско место Хио. Таму партизаните останале една година и Грците им укажувале дека Комунистичката партија за која тие се бореле е една од најлошите партии на светот, која не му носела добро на народот. По неуспехот на Граѓанската војна, целата војска на ДАГ и Главниот штаб се повлекла од бојното поле во Албанија.

Во еден период браќата го носеле презимето Петкови. Подоцна кога Зисо дошол во Македонија го задржал презимето Гапковски, а Јане кој останал да живее во Грција се презива Рапкос.

Јане во Грција формирал семејство.

КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: БРАЌАТА ГАПКОВСКИ

Кај соборците и кај непријателите Зисо Гапковски бил познат како капетан Вичо. Завршил офицерско училиште во Скопје, а сите години од Граѓанската војна (1946/49) ги минал во борбите во Румелија. Бил командир на чета, а подоцна и на баталјон. Во монографијата "В'мбел" од Сократ Пановски за него е запишано: "Тој на младите генерации им раскажува за маките и за патилата поминати во борбите со германската армија, албанските балисти во Мавровско и во Румелија". Тоа бил неговиот борбен пат од 1943/49 година. Наведена е и една необична битка. "Добил наредба со својата единица да ја земе котата Њала на планината Аграфа на надморска височина поголема од 1.700 метри. Тоа се случувало зимата 1947/48 година, а температурата била минус 40°C. Се лепела кожата од рацете на металните делови од оружјата, што предизвикувало големи тешкотии во ракувањето со нив. Нападот почнал рано сабајле. На стрелбата никој не одговарал од котата. Капетанот Вичо издал наредба за напад со јуриш. Од другата страна никој не се огласувал. Кога борците стигнале на окопите имале што да видат, сите војници биле замрзнати, мртви заедно со нивниот полковник. Изброиле вкупно 250 мртви војници".

По завршувањето на Граѓанската војна, со голема група Македонци, неколку месеци се пробивал низ непријателските заседи, бомбардирањето на авијацијата и тенковите сè додека не дошол во Албанија. Оттаму патот го однел во Ташкент, Узбекистан. Денес живее во Република Македонија.



ОД ПАРТИЗАНСКИТЕ ДЕНОВИ,
1944 ГОДИНА

Денес тој се занимава со трговија и е добар бизнисмен. Зисо вели дека брат му неколку пати дошол во Македонија за да ги посети.

(Серијата "Сеќавања" се реализира во соработка со Ташко Јованов)

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиевото CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието **Репрезент** и **Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е популата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржливски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични кораци, со водонепропусни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ја добивате сите податоци со одоѓајќи дадена шифра.

Корисните ја нашата интернет-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА
2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
1 P-РЕГИСТАР 2 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со волни,
Вера Рафајловска

12 СПИСАНИЈА
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 P-РЕГИСТАР со
ОСНОВНА ВЛОЖКА

со преку
300
СТРАНИЦИ И

16
ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
ИЗДАНИЕ

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН